

Обука на тема: "Климатски промени"

Датуми: 06/06/2026, понеделник

Локација: <https://us02web.zoom.us/j/83477944106?pwd=MVN3OEIadFJlS0ljRGpyQ2NJUVpVZz09>

Почеток: 13:00 ч.

времетраење: 120 минути

### Предлог АГЕНДА

Време	Тема	Опис	Придружни документи / алатки
12:45-13:00	Регистрација на учесниците и приклучување кон платформата	On-line настанот ќе се спроведе на ZOOM платформата. Настанот ќе почне 15 минути пред почетокот на обуката со цел секој учесник да се приклучи на обуката со време	
СЕСИЈА 1: ВОВЕД			
13:00-13:10	Вовед во обуката <u>Цел на обуката:</u> Цел на оваа обука е да го унапреди знаењето на учесниците, за климатски промени и климатска акција како и запознавање на учесниците со содржината и имплементацијата на меѓународни конвенции и договори за климатски промени. Исто така обуката има за цел да направи разлика и даде соодветни примери за мерки за ублажување на климатските промени (МИТИГАЦИЈА) и мерки за прилагодување и отпорност кон климатските промени (АДАПТАЦИЈА).	Информациите ги обезбедува домаќинот на настанот, во врска со целите на обуката, резултатите и агендата, очекуваните резултати од обуката итн. (претставник на Милиеуконтакт Македонија и ФООМ)	
13.10-13.20	Кратко запознавање со учесниците на обуката	Секој учесник ќе има можност да се претстави и да сподели очекувања од обуката	Интерактивна онлајн алатка

СЕСИЈА 2: КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И НАЧИНИ НА ДЕФИНИРАЊЕ НА МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЈА И МИТИГАЦИЈА КОН КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ			
13.20-13.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Рамковната конвенција на ОН за климатски промени</li> <li>- Преглед на меѓународната и националната законска регулатива / регулатива за адаптација и отпорност на климатските промени.</li> <li>- Закон за климатска акција</li> <li>- Долгорочна стратегија за климатска акција на Република Северна Македонија за периодот 2020-2050</li> </ul>	Д-р Петра Поп Ристова Маја Марковска ЗОР Милиеуконтант Македонија	PPP Презентација
13.30-13.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Вовед во климатски промени</li> <li>- Терминот Климатски промени</li> <li>- Дефинирање на термините адаптација и митигација (ублажување) на климатските промени</li> <li>- Оцена на влијание на климатски промени</li> <li>- Што значи прилагодување кон климатските промени и отпорност на климата?</li> <li>- Оцена на ранливост кон климатски промени</li> </ul> Дискусија со учесниците	Д-р Петра Поп Ристова Маја Марковска ЗОР Милиеуконтант Македонија	PPP Презентација
13.50-14.10	Работа во групи - Ранливост и мерки за адаптација кон климатски промени во: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Работна Група 1: Земјоделие и Шумарство</li> <li>- Работна Група 2: Води</li> <li>- Работна Група 3: Биодиверзитет</li> <li>- Работна Група 4: Здравје</li> </ul>	Креирање на работни групи. Секоја работна група или “ZOOM соба”, ќе биде модерирана од страна на ЗОР МКМ.	Работа во групи.
14.10-14.30	Презентација од работата во групи	Секоја група избира презентер, кој во рок од 5 минути треба да ги претстави заклучоците од својата работна група.	Резултати од спроведената вежба

14.30-14.45	Митигација на климатски промени	Д-р Петра Поп Ристова Маја Марковска ЗОР Милиеуконтант Македонија	PPP презентација
14.45-15.00	Работа во групи – Дефинирање на мерки за митигација (ублажување) на климатските промени <ul style="list-style-type: none"> <li>- Работна Група 1: Земјоделе и Шумарство</li> <li>- Работна Група 2: Води</li> <li>- Работна Група 3: Биодиверзитет</li> <li>- Работна Група 4: Енергија</li> </ul>	Веќе формираните работни групи ќе продолжат да работат во ист состав и ќе се обидат да дефинираат мерки за митигација.	Работа во групи
15.00-15.15	Презентација од работата во групи	Секоја група избира презентер, кој во рок од 5 минути треба да ги претстави заклучоците од својата работна група.	Резултати од спроведената вежба
КРАЈ НА ОБУКАТА			
15.15-15.30	Завршување на обуката	Заклучоци, очекувања, оценка на обуката	Формулар за евалуација